

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 228

5 ноември 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3543. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат.....	2	3549. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – андезит на Друштвото за градежништво производство трговија и услуги Дине Трејд ДОО увоз-извоз Крива Паланка на локалитетот „Косовица“ с.Узем, Општина Крива Паланка.....	5
3544. Одлука за основање на Математичко – информатичка гимназија во Скопје.....	2	3550. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Охрид.....	6
3545. Одлука за начинот и постапката при распределба на стоки во рамки на тарифни квоти.....	3	3551. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид минерална суровина – риолит на Друштвото за трговија, производство и услуги Минерал-Груп ДОО Струмица на локалитетот „Крив пат“ с.Куклиш, Општина Струмица.....	6
3546. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	4	3552. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенција за разузнавање....	7
3547. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Дојран.....	5	3553. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Центар.....	7
3548. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца - Центар за ран детски развој „Мара Бубамара Скопје“ - Скопје....	5		

	Стр.		Стр.
3554. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Софилари, Општина Штип.....	7	3558. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супрас-структура (фотоволтаична централа) КО Новаци-вон г.р., Општина Но-ваци.....	9
3555. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска до-кументација за изградба на објект со намена А4 – времено сместува-ње КО Трново вон гр., Општина Битола.....	8	3559. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработ-ка на урбанистичко планска доку-ментација.....	9
3556. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска до-кументација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Куманово, Општина Куманово.....	8	3560. Решение за изменување на Реше-нието за назначување на членови на Националниот одбор за Македон-ска рамка за квалификации.....	9
3557. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска до-кументација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Оп-штина Чучер Сандево.....	8	3561. Деловник за изменување и допол-нување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија..	10
		3562. Решение за престанок на службата на нотарот.....	10
		3563. Правила за доделување на пре-кугранични преносни капацитети....	11
		Огласен дел	1-80

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3543.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО- РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС- ТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и за деловен простор од значење за Републиката - Скопје му престанува користењето на недвижните ствари, зграда 1, влез 2, кат К, кои се наоѓаат на ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 11 во Прилеп, КП 13809, КО Прилеп, запишани во Имотен лист број 33278, сопственост на Република Северна Македонија и тоа: канцеларија бр. ДП1 од 11.52 м2, канцеларија бр. ДП2 од 15.17 м2, канцеларија бр. ДП3 од 11.52 м2, канцеларија бр. ДП4 од 15.17 м2, канцеларија бр. ДП5 од 11.52 м2 и канцеларија бр. ДП6 од 18.01 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од ова одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство-то за економија – Државен пазарен инспекторат.

Член 3

Примопредавањето за недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје и Министерство за економија - Државниот пазарен инспекторат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4392/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3544.

Врз основа на член 6 став (1) од Законот за математичко – информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА МАТЕМАТИЧКО-ИНФОРМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се основа Математичко – информатичка гимназија во Скопје, како државно средно училиште.

Член 2

Во Математичко – информатичката гимназија од член 1 од оваа одлука, ќе се организираат и реализираат планови и програми за гимназиско образование, согласно Законот за средното образование и Законот за математичко – информатичка гимназија.

Член 3

Потребниот наставен кадар и истакнатите стручни лица од соодветната област кои ќе изведуваат настава во Математичко – информатичката гимназија од член 1 од оваа одлука и стручните соработници, се согласно нормативот за наставен кадар во средното образование и Законот за математичко – информатичка гимназија.

Член 4

Потребната опрема за реализација на наставата во Математичко – информатичката гимназија од член 1 од оваа одлука, е согласно нормативите и стандардите за вршење на дејноста.

Член 5

Математичко – информатичката гимназија од член 1 од оваа одлука е со седиште во објектот на Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје на бул. „Партизански одреди“ бр. 91, Скопје.

Член 6

Бројот на паралелки во учебната 2020/2021 година ќе изнесува две паралелки, додека за наредните учебни години бројот на паралелките ќе биде утврден во конкурсите за запишување на ученици во јавните средни училишта во Република Северна Македонија, за секоја учебна година.

Член 7

За вршител на должноста директор на Математичко – информатичката гимназија од член 1 од оваа одлука се именува Јулија Гајдарчиева, дипломиран професор по физика, кој ќе ги изврши подготовките за почеток со работа на Математичко – информатичката гимназија.

Член 8

Математичко – информатичката гимназија од член 1 од оваа одлука, ќе отпочне со работа по добивање на решение за верификација од Министерството за образование и наука.

Член 9

Средствата за финансирање на Математичко – информатичката гимназија се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија.

Член 10

Училишниот одбор на Математичко – информатичката гимназија од член 1 од оваа одлука, ќе се конституира во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Училишниот одбор на Математичко – информатичката гимназија од член 1 од оваа одлука ќе го распише јавниот оглас за избор на директор на Математичко – информатичката гимназија во рок од 10 дена од денот на неговото конституирање.

Член 11

Статутот на Математичко – информатичката гимназија од член 1 од оваа одлука, Училишниот одбор ќе го донесе во рок од 10 дена од денот на неговото конституирање.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7015/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусhev**, с.р.

3545.

Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници, Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИ ВО РАМКИ НА ТАРИФНИ КВОТИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се определува начинот и постапката при распределба на стоки во рамки на тарифни квоти за преференцијален увоз согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници, Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација (во натамошниот текст: стоки).

Член 2

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука плаќањето на увозните давачки се врши согласно договорите за слободна трговија, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација.

Член 3

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served), во согласност со склучениот договор, спогодба и протокол за слободна трговија.

Член 4

Листите на стоки со квартално утврдени количини за кои се врши распределба се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“ еднаш годишно од страна на Министерството за економија.

Неискористените количини на стоките на крајот на секој квартал се пренесуваат во првиот нареден квартал како дополнување на утврдената количина на стоки од листата на стоки на тарифни квоти.

II. ПОСТАПКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ ПО ПРИНЦИПОТ ПРВ ДОДЕН, ПРВ КОРИСНИК

Член 5

За стоките што подлежат на користење на преференцијален увоз во рамки на тарифна квота се поднесува електронска царинска декларација со соодветно пополнет податок за број на квота, што се смета за валидно барање за распределба на тарифни квоти.

Електронската царинска декларација од став 1 на овој член преку Електронскиот систем за обработка на декларации и акцизни документи (во понатамошниот текст: СОЦДАД) се поднесува до една од следниве царински испостави:

Име на царинската испостава	Шифра
I. ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ	МК001000
Царинска испостава СКОПЈЕ 1	МК001010
Царинска испостава СКОПЈЕ 3	МК001013
Царинска испостава СКОПЈЕ 4	МК001014
Царинска испостава СКОПЈЕ 2	МК001015
Царинска испостава БЛАЦЕ - Отсек за стоков промет	МК001075
II. ЦАРИНАРНИЦА КУМАНОВО	МК002000
Царинска испостава КУМАНОВО	МК002010
Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ - Отсек за стоков промет	МК002030
Царинска испостава ДЕВЕ БАИР - Отсек за стоков промет	МК002050
III. ЦАРИНАРНИЦА ШТИП	МК003000
Царинска испостава ШТИП	МК003010
Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - Отсек за стоков промет	МК003030
Царинска испостава ВЕЛЕС	МК003050
IV. ЦАРИНАРНИЦА ГЕВГЕЛИЈА	МК004000
Царинска испостава ГЕВГЕЛИЈА	МК004020
Царинска испостава КАВАДАРЦИ	МК004040
Царинска испостава СТРУМИЦА	МК004050
Царинска испостава НОВО СЕЛО - Отсек за стоков промет	МК004060
V. ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА	МК005000
Царинска испостава БИТОЛА	МК005010
Царинска испостава МЕДИТЛИЦА - Отсек за стоков промет	МК005020
Царинска испостава СТРУТА	МК005060
Царинска испостава КАФАСАН - Отсек за стоков промет	МК005070

Член 6

Царинската управа врши распределба на тарифните квоти секој работен ден во 15 часот преку Електронскиот систем за интегрирана тарифна околина (во понатамошниот текст: ИТО).

Прифаќањето на Електронските царински декларации се врши согласно член 216 став (7) од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон.

Сите електронски царински декларации за тарифни квоти поднесени во текот на еден календарски ден подеднакво конкурираат за распределба на преостанатата тарифна квота. Ако количините кои се бараат за распределба од тарифната квота се поголеми од количината која што е на располагање, распределбата се врши пропорционално на количините кои се барани на истиот датум.

Член 7

Стоките кои се наоѓаат во транзитна постапка, кои биле привремено чувани или кои се наоѓале во постапка на царинско складирање во претходна календарска година може да учествуваат во распределбата на тарифни квоти за тековната календарска година.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Со денот на отпочнување на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 и 31/15).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 18.11.2019 година.

Бр. 45-7147/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

3546.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата „Козле“ Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката бр. 0201- 819/3 од 13.3.2019 година, донесена од Управниот одбор на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата „Козле“ Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7293/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

3547.

Врз основа на член 101 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА
ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Општината Дојран ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7295/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3548.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ-
ВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ЦЕНТАР ЗА РАН
ДЕТСКИ РАЗВОЈ „МАРА БУБАМАРА СКОПЈЕ“ –
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - центар за ран детски развој „Мара Бубамара Скопје“ во Скопје, со седиште на ул. „Атинска“ бр. 1а, Општина Карпош.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од основачот Друштво за трговија и услуги ПЧЕЛИЧКА ДОО Скопје со седиште на ул. „Атинска 1А/1-1, Скопје.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од три до шест години живот, односно до вклучување во основното образование, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни, стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект со седиште на ул. „Атинска“ бр. 1а, Општина Карпош, со површина од 77 м2 и двор од 30м2.

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е 45 деца, организирани во три згрижувачко - воспитни групи, согласно Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2014).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7527/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3549.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – АНДЕЗИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДИНЕ ТРЕЈД ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОСОВИЦА“ С.УЗЕМ, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

1. На Друштвото за градежништво производство трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива Паланка се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – андезит на локалитетот „Косовица“ с.Узем, Општина Крива Паланка, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7619151	4677610
T-2	7619237	4677610
T-3	7619185	4677465
T-4	7619135	4677450
T-5	7619099	4677462

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.013091 km².

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7592/1 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3550.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на општина Охрид се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 1.02.11, кое

претставува: дел од КП.бр. 5603/2 со површина од 754 м², градежно изградено земјиште, дел од КП.бр. 5597/2 со површина од 1100 м², градежно изградено земјиште, дел од КП.бр. 5609/4 со површина од 2 м², градежно изградено земјиште, дел од КП.бр. 5602/2 со површина од 24 м², градежно изградено земјиште, КП.бр. 5609/3 со површина од 6 м², земјиште под зграда 2, дел од КП.бр. 5609/3 со површина од 25197 м², градежно изградено земјиште, дел од КП.бр. 5609/2 со површина од 3115 м², градежно изградено земјиште, КО Охрид 4, запишани во Имотен лист бр.101847, КП.бр. 5603/4 со површина од 21 м², градежно неизградено земјиште, КО Охрид 4, запишано во Имотен лист бр.126400, дел од КП.бр. 5597/1 со површина од 21 м², градежно неизградено земјиште, дел од КП.бр. 5597/1 со површина од 2 м², градежно неизградено земјиште, КО Охрид 4, запишани во Имотен лист бр.100498 односно со вкупна површина од 30242 м² согласно Извод од Архитектонско урбанистички проект за ГП 1.02 од ДУП Урбана Заедница 17 Урбан Блок 17.02 опфат 1 Спортско рекреативен центар „Билјанини извори“, број 20-6926/2 од 17.5.2019 година, донесен со Решение на градоначалник на Општина Охрид бр.19-73 од 10.3.2014 година, за изградба на објект со намена-ДЗ-фудбалски стадион.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7877/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

3551.

Врз основа на член 42 став (16), а во врска со член 44 став (3) и став (4) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ДРУГ ВИД МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – РИОЛИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРИВ ПАТ“ С.КУКЛИШ, ОПШТИНА СТРУМИЦА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица се доделува концесија за експлоатација на друг вид минерална сировина – риолит на локалитетот „Крив пат“ с.Куклиш, Општина Струмица, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7 640 430	4 584 500
T-2	7 640 750	4 584 600
T-3	7 640 750	4 584 780
T-4	7 640 300	4 584 870
T-5	7 640 430	4 584 600

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,099700 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе изнесува до истекот на времетраењето на доделената концесија согласно Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина-песок и чакал на локалитетот „Крив пат“ с.Куклиш, Општина Струмица бр.24-5232/1 од 28.10.2014 година, заклучно со 28.10.2024 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8109/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

3552.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движната ствар - 1950 метри бодликава жица.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење без надомест на Агенцијата за разузнавање.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Агенцијата за разузнавање со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8122/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

3553.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

Член 1

Со оваа одлука на Општина Центар се дава на трајно користење, без надомест, недвижна ствар - објект со вкупна површина од 435 м², кој се наоѓа на ул. „Илинденска“ во Скопје, на КП бр.5405/2, КО Центар 1, запишан во Имотен лист бр.95976, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект, В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 404 м² и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект, В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 31 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8310/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

3554.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО СОФИЛАРИ, ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Софилари, Општина Штип.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 3070 м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
165/1-дел	Софилари	Поле	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 3941м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8321/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

3555.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 – ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ТРНОВО ВОН ГР., ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 – времено сместување КО Трново вон гр., Општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
382	Трново вон гр.	Горива	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 5010м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8328/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

3556.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО КУМАНОВО, ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Куманово, Општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
14752	Куманово	Трпеште	Нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 2379м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8329/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

3557.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3115/4	Глуво Бразда	Главичица	нива	5
3115/2	Глуво Бразда	Главичица	нива	5
3115/3	Глуво Бразда	Главичица	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				10262m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8330/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3558.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ- НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР- БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КО- МУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (ФОТОВОЛТАИЧ- НА ЦЕНТРАЛА) КО НОВАЦИ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА НОВАЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Новаци-вон г.р., Општина Новаци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
685/2	Новаци-вон г.р.	Новаци	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				38521.39m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8331/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3559.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН- ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација бр. 42-8126/34 од 17.10.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8402/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3560.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 16 од Законот за националната рамка на квалификации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/13 и 30/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУ- ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ ОДБОР ЗА МАКЕДОНСКА РАМКА ЗА КВАЛИФИКАЦИИ

Член 1

Во Решението за назначување членови на Националниот одбор за Македонска рамка за квалификации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/2015 и 115/2016), во член 2 алинејата 1 се менува и гласи:

„-Кети Костовска, од Министерството за образование и наука,“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„- Борчо Алексов, од Министерството за образование и наука,“.

Алинејата 3 се менува и гласи:

„-Маја Папатолевска, од Министерство за труд и социјална политика,“.

Алинејата 4 се менува и гласи:
„-Ардијана Исахи Палоши, од Центарот за стручно образование и обука.“

Алинејата 5 се менува и гласи:
„-Мевљане Зулфиќари, од Центарот за образование на возрасните.“

Алинејата 6 се менува и гласи:
„-Муса Зука, од Бирото за развој на образованието.“

Алинејата 8 се менува и гласи:
„-Лидија Димова, од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.“

Алинејата 10 се заменува и гласи:
„-Убавка Исијановска, наставник во Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсениј Јовков“ - Скопје - од Синдикатот за образование и наука“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7500/1 29 октомври 2019 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, д-р Кочо Ангџушев , с.р.
--	---

3561.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИК КОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17) во насловот на Деловникот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 75-в во ставот (4) на крајот од реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „и за секоја точка од дневниот ред на седницата, електронски може да ја пријават потребата за дискусија“.

Член 3

Во членот 77, по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои да гласат:

(3) Пред да се утврди Дневниот ред на седницата на Владата, преку електронскиот систем за Е - влада ќе се изврши групирање на сите точки од Дневниот ред за кои членовите се изјасниле дека имаат потреба од дискусија.

(4) Електронско групирање од ставот (3) на овој член ќе биде возможно од закажувањето на седницата до почетокот на седницата.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6). “

Член 4

Низ целиот текст на Деловникот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 5

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8309/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџушев**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3562.

Врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Силвана Шандуловска, со службено седиште за подрачјето на Основните судови на градот Скопје и престанува службата на нотар поради навршене 64 години возраст.

2. Решението влегува во сила на ден 6.11.2019 година.

Образложение

Со Решение на министерот за правда бр. 09-2721/1 од 6.5.2008 година, врз основа на Дваесет и третиот конкурс за именување на нотари, лицето Силвана Шандуловска е именувана за нотар на подрачјето на Основните судови на градот Скопје. Нотарот Силвана Шандуловска од Скопје родена на ден 6.11.1955 година, на ден 6.11.2019 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.

Согласно наведеното, а врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-4428/1
17 октомври 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Рената Дескоска**, с.р.

АД МЕПСО

3563.

Врз основа на член 85 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и врз основа член 19 став (1) точка 18 од Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.215/19), по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Решение бр. 12-3270/2 од 31.10.2019 година, Управниот одбор на Друштвото со Одлука бр. 02-5989/1 на седницата одржана на ден 05.11.2019 година донесе

ПРАВИЛА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕКУГРАНИЧНИ ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ**Член 1**

(1) Со овие Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети (во понатамошниот текст: Правила) се уредува начинот на:

- 1) пресметка на расположливите прекугранични капацитети,
- 2) доделување на прекуграничните преносни капацитети водејќи сметка за загушувањата во електропреносниот систем,
- 3) плаќање при користење на прекуграничните преносни капацитети во случај на загушувања на електропреносниот систем и интерконективните далекуводи и
- 4) објавување на податоците.

Член 2

(1) АД МЕПСО - Скопје во својство на оператор на електропреносниот систем (во понатамошниот текст: АД МЕПСО) е должен да ги доделува расположливите прекугранични преносни капацитети на транспарентен, недискриминаторен и пазарно ориентиран начин.

(2) За доделување на правото на користење на прекуграничните преносни капацитети на интерконективните далекуводи помеѓу операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија и операторите на соседните електропреносни системи:

- 1) ЛП ЕМС – Република Србија
- 2) ЕСО ЕАД – Република Бугарија
- 3) ПРТО – Република Грција

АД МЕПСО може:

- 1) да реализира аукција на својот дел (50%) од расположливиот прекуграничен преносен капацитет на соодветната граница, или
- 2) во соработка со операторот на соседниот електропреносен систем на целокупниот расположив прекуграничен преносен капацитет на соодветната граница да спроведува заедничка аукција (Joint Auction), или
- 3) да учествува во регионална канцеларија за координирано доделување на расположливиот прекуграничен преносен капацитет на соодветната граница.

Член 3

(1) Аукциите за доделување на правото на користење на прекуграничните преносни капацитети може да се спроведуваат во следните временски рамки:

- 1) годишно ниво,
- 2) месечно ниво,
- 3) дневно ниво и
- 4) во текот на денот (Intra-day)

Член 4

(1) Вредноста на нето преносниот капацитет (Net Transfer Capacity - NTC) се пресметува согласно Прилог 1, Методологија за пресметка на нето преносен капацитет на интерконективните далекуводи на електроенергетскиот систем на Република Северна Македонија со соседните електропреносни системи (во понатамошниот текст: Методологијата за пресметка на нето преносен капацитет), од овие Правила, кој е составен дел на овие Правила.

(2) Методологијата за пресметка на нето преносен капацитет од став (1) на овој член е во согласност со Network Codes и Electricity Guidelines на ENTSO-E.

(3) Вредноста на расположливиот преносен капацитет (Available Transfer Capacity – ATC) која ќе биде предмет на аукција за секоја интерконекција со операторите на соседните електропреносни системи се усогласува билатерално помеѓу АД МЕПСО и операторот на соседниот електропреносен систем.

Член 5

(1) Правото на користење на прекуграничните преносни капацитети се доделува по принципот “последна прифатена цена” (Marginal price).

(2) Учесникот на аукција, кој добил право на користење на прекуграничен преносен капацитет, е должен да плати надоместок за користење на прекуграничниот капацитет само во случај на загушување на соодветна алокациска единица, односно важи принципот „нема загушување – нема плаќање“ (no congestion - no payment).

Член 6

(1) Сите приходи кои произлегуваат од алокацијата на расположивите прекугранични капацитети АД МЕПСО е должен да ги користи за:

- 1) гарантирање на стварната расположливост на доделените капацитети;
- 2) одржување или зголемување на капацитетот на постојните интерконективни водови или за вложување во електропреносната мрежа, а посебно во нови интерконективни водови;

(2) Доколку приходите од став (1) на овој член не може ефективно да се искористат за намените од ставот (1), истите ќе се земат во предвид во приходот на АД МЕПСО во постапка за утврдување на тарифата за пренос на електрична енергија.

Член 7

(1) За границите кои не се опфатени со договор со регионална канцеларија за координирано доделување на расположливиот прекуграничен преносен капацитет, АД МЕПСО подготвува соодветни Аукциски правила за доделување на прекуграничните преносни капацитети, и истите најдоцна до 31 октомври ги доставува до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија заради одобрување.

Член 8

(1) Сите потребни податоци кои се однесуваат на вредноста на расположливиот преносен капацитет, начинот на доделување, како и доделените вредности, последно прифатената цена (Marginal price) и слично, се објавуваат на веб страницата на АД МЕПСО согласно Аукциски правила за доделување на прекуграничните преносни капацитети на соодветната граница.

Член 9

(1) Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ПРИЛОГ 1

Методологијата за пресметка на нето преносен капацитет на интерконективните далекуводи на електроенергетскиот систем на Република Северна Македонија со соседните електроенергетски системи

1. ДЕФИНИЦИЈА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПРЕНОСНИТЕ МОЖНОСТИ НА ЕЕС

Вкупен преносен капацитет (Total Transfer Capacity) TTC – претставува максималната размена на моќност меѓу две области (системи), без притоа да се нарушат сигурносните критериуми за работа. TTC се однесува за одредено прогнозирано сценарио на работа на системот: производство, потрошувачка и конфигурација на мрежата, т.н. *основно сценарио*, со кое се спроведуваат пресметките според договорената процедура. Очекуваната вредност на TTC може да варира од реалната, поради непрецизностите во прогнозата на идната состојба на системот, која пак зависи од временската дистанца на предвидувањата.

Маргина на преносната доверливост (Transmission Reliability Margin) TRM Дел од преносниот капацитет се одвојува од вкупниот преносен капацитет на системот (TTC), со цел да се зголеми флексибилноста на системот и да се амортизираат евентуалните грешки во пресметките и отстапувањата од реалните состојби во однос на предвидените ситуации. Досега, TRM не е дефинирана на единствен начин; секоја држава има свој пристап при проценката на TRM. Пресметката на TRM АД МЕПСО ја базира на следната емпириска формула:

$$TRM = 100 \sqrt{n}$$

каде што n е број на интерконекции на соодветната граница при што вредноста на TRM е предмет на усогласување со соседните систем оператори.

Нето преносен капацитет (Net Transfer Capacity) NTC – претставува максималниот програм на размена кој може да се реализира притоа земајќи го во предвид N-1 критериумот за сигурност.

$$NTC = TTC - TRM \quad (1)$$

Веќе доделен капацитет (Already Allocated Capacity) AAC Прекуграничен преносен капацитет доделен во претходни алокациски постапки

Расположив преносен капацитет (Available Transmission Capacity) ATC – претставува делот од NTC кој што е предмет на алокација а се пресметува согласно:

$$ATC = NTC - AAC$$

2. ПРЕСМЕТКА НА NTC

АД МЕПСО го пресметува NTC на интерконективните далекуводи помеѓу електропреносниот систем оператор на Република Северна Македонија и соседните систем оператори:

- 1) ЈП ЕМС – Република Србија
- 2) ЕСО ЕАД – Република Бугарија
- 3) IPTO - Република Грција

Најпрвин се формира *основното сценарио на размена (Base-Case Exchange (BCE))* кое го содржи моделот на мрежата и влезните параметри на системот: конфигурацијата на мрежата и нивото на потрошувачка и производство на електрична енергија во моментот за кој се врши анализата. Во зависност од мрежната конфигурација и системските параметри, значителен дел од моќноста која се пренесува од една во друга област може да циркулира преку трета област. Моделот на мрежата потребно е да биде што е можно поголем и подетален за да се добие прецизен и сеопфатен приказ на физичките текови на моќности низ интерконекциите. Основното сценарио ги содржи програмите на размена меѓу кои било два системи (области).

Со цел да се утврди максималниот преносен капацитет меѓу два соседни системи, размената постепено се зголемува сè додека не се достигнат сигурносните ограничувања. Почнувајќи од размената која е дефинирана во основното сценарио, дополнителната размена се симулира преку зголемување на производството во системот што извезува, и еквивалентно намалување на производството во системот што увезува електрична енергија. Промената на производството се врши со одреден чекор додека не се пречекорат сигурносните критериуми.

Кога се пресметува ТТС од системот А кон системот В, координирано се зголемува производството во А, а се намалува во В. Граничната вредност на промената на производството е означено како $\Delta E_{\max}^+$. Тоа е вишокот на моќност во однос на основното сценарио која може континуирано да се разменува од А кон В при што двата електроенергетски системи работат доверливо. Максималната можност за размена (извоз) од системот А кон системот В во согласност со сигурносните критериуми, TTC^+ е:

$$TTC^+ = TTC^{A \rightarrow B} = BCE + \Delta E_{\max}^+$$

При пресметка на ТТС од системот В кон системот А процедурата е обратна; се намалува производството во А, а се зголемува во В. Максималната можност за размена (увоз) на системот А од системот В во согласност со сигурносните критериуми, TTC^- е:

$$TTC^- = TTC^{B \rightarrow A} = \Delta E_{\max}^- - BCE$$

Во следниот чекор, од добиените вредности на ТТС за двата правци, користејќи го изразот (1), се одзема TRM и се добива нето преносниот капацитет NTC на мрежата при размена на моќност меѓу системите А и В. Вредностите на ТТС, TRM и NTC зависат од насоката во која се врши размената на моќност. Граничната вредност на вкупниот преносен капацитет ТТС се одредува врз основа на критериумот N-1.

Моќноста која се разменува меѓу двата анализирани системи постепено се зголемува сè дури не се наруши N-1 критериумот било да се работи за термички ограничувања на елементите од мрежата било да се работи за напонски ограничувања. Се проверува дали нарушеното ограничување може да се надмине преку одредени корективни мерки. Кога се работи за проблематичен елемент во рамките на соседниот електроенергетски систем, ограничувањето треба да се разгледа во консултација со систем операторите од соседниот електроенергетски систем. Ако и тогаш ограничувањето останува на сила, пресметките се стопираат и се добиваат конечните резултати.

Резултатите од пресметките се осетливи на изборот на генераторските јазли во кои се симулира промената (смалување или зголемување) на произведената моќност. Промената на производството може да се спроведе на неколку начини:

Пропорционално на резервата:

Пропорционална промена на производството на сите генератори во системот, во зависност од нивното учество во вкупното производство во основното сценарио.

Оваа метода се препорачува да ја користат преносните систем оператори во нормални услови на работа, бидејќи во овој случај се почитуваат физичките граници во работата на преносната мрежа.

Пропорционално на ангажирањето:

Во овој случај избраните генераторски единици се модифицираат пропорционално на моменталното ангажирање. Оваа метода се користи во хавариски ситуации доколку индикаторите за производните ограничувања недостасуваат или како следен чекор од пресметката доколку сите капацитети кои се користеле во првата метода се искористени.

Во оваа метода не се земаат во предвид производните ограничувања, што може да доведе до прекумерно користење и до нереални вредности на NTC. Всушност оваа метода ја означува теориската вредност на NTC на преносната мрежа без да се земат во предвид физичките ограничување на производството.

3. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА NTC НА ЕЕС НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

За пресметка на *годишните* вредности на NTC на електроенергетски систем на Република Северна Македонија се користат зимски/летен референтен модел на континентална Европа, кој со добива преку размена на модели во рамки на ENTSO-E регионалната група на континентална Европа.

За пресметка на *месечните* вредности на NTC на електроенергетскиот систем на Република Северна Македонија се користи регионалниот модел во кој детално е претставена 150, 220 и 400 kV мрежа на земјите од Југоисточна Европа: Австрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Хрватска, Унгарија, Романија, Украина, Србија, Црна Гора, Словенија и Италија, како и 110 и 400 kV мрежа на ЕЕС на Република Северна Македонија. Останатиот дел на континентална Европа е моделиран со соодветен еквивалент поврзан на границата на Унгарија, Австрија, Италија и Украина. Регионалниот модел е во формат дефиниран во рамките на ENTSO-E.

За формирање на прогнозираниот модел на Република Северна Македонија како влезни податоци се користат:

- Вклопната состојба на 110, 400 kV елементи од преносната мрежа на Република Северна Македонија согласно месечните и неделните планови за ремонти и ревизии и интерконекциите со соседните системи согласно годишниот план за ремонти усогласен на ниво на Југоисточна Европа.
- Производството на хидроелектраните и термоелектраните согласно електроенергетскиот биланс.
- Прогноза за дистрибутивната потрошувачка.
- Потребите од електрична енергија на потрошувачите директно приклучени на преносната мрежа за соодветниот месец.

Врз основа на овие податоци се формира моделот на Република Северна Македонија за соодветниот месец и истиот се разменува со сите преносни систем оператори од регионот на Југоисточна Европа како и во рамките на ENTSO-E.

За пресметка на годишните вредности на NTC, се користи месечниот модел од месец јануари за соодветната година.

Годишните и месечни модели на македонскиот електроенергетски систем се разменуваат во формат дефиниран во рамките на ENTSO-E.

Се формира листа со критични испади. Како критични испади се разгледуваат сите 400, и 110 kV далекуводи во Република Северна Македонија и сите 400 и 220 kV интерконекции на соседните држави.

Се формира листа на набљудувани елементи. Елементи кои се набљудуваат се сите 400 и 110 kV далекуводи во Република Северна Македонија и сите 400 и 220 kV интерконекции на соседните држави.

Се формира листи на подсистеми. При симулација на трансакциите се формираат два подсистеми од земјите од регионот:

- подсистем (Романија, Србија и Бугарија)
- подсистем (Северна Македонија, Албанија и Грција)

Резултатите се прикажуваат на два начини: табеларно и графички.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019228